

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на општина Новаци

Број 12/19

**Излегува по потреба- 27.08-2019 година.Вторник-Бр.12, година XXIII
.Ж-ска 749014004563010 Депонент Народна банка на Македонија;
E-mail: Novacio@t.mk **Примерок 50 денари****

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување на финансиски средсва за престојување на преставници од општина Новаци во Република Турција

1. Објавувам Одлука за одобрување на финансиски средсва за престојување на преставници од општина Новаци во Република Турција, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,,.

Бр.08-732/1
26.08.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.08.2019 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средсва за престојување на преставници од општина Новаци во Република Турција

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ финансиски средства(за превоз, преведувач за други трошоци) за престојување на преставници од општина Новаци во Република Турција.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

Бр.14-712/4
22.08.2019 год.
Совет на општина Новаци
Претседател
НаумчеСмилевски

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за усвојување на Годишна Програма на ООУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2019/2020 година

1. Објавувам Одлука за усвојување на Годишна Програма на ООУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2019/2020 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци, „

Бр.08-732/2
26.08.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за усвојување на Годишна Програма на ООУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2019/2020 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Годишна Програма на ООУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2019/2020 година

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Годишна Програма на ООУ „Славко Лумбарковски, Новаци за учебната 2019/2020 година, ваш број 01-327/1 од 15.08.2019 година, наш број 15-707/2 од 15.08.2019 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен гласник на Општина Новаци, „

Бр.14-712/5 Совет на општина Новаци
22.08.2019 год. Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Измени и Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2019 година

1. Објавувам Измени и Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2019 година, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-732/3
26.08.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа член 22, став 1, точка 1, од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02), член 18 став 1 точка 1 од Статутот на Општина Новаци („Службен гласник на Општина Новаци, бр. 07/2019) а во согласност со член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.199/14, 44/15 [193/2015](#), [31/2016](#), [163/2016](#), [90/2017](#), 64/2018 и 168/2018), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.08.2019 година донесе:

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2019 година

1, Заради потребата од регулирање на сообраќајот и обезбедување на колски до повеќе парцели замкои со Општиот акт за село новаци не се обезбедени услови, предлагаме во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Новаци во поглавјето за изработка и одобрување на проекти за инфраструктура под точка 11 да се предвиди:

- **Проект за инфраструктура за изградба на дел од улична мрежа во должина од 1200м, на потегот Пошта – Златен клас – X канал.**

*Графички прилог - траса

ВОВЕД

Планирањето е основа за создавање на единствена реална функционална целина, преку која се овозможува и отворање на нови локации за: домување, комерцијални и деловни намени, јавни институции, производство, дистрибуција и сервиси и зеленило и рекреација.

Планирањето се овозможува преку:

- Изработка на Урбанистички планови за село
- Изработка на урбанистичко планска документација
- Локална урбанистичка планска документација
- Проекти за инфраструктура
- Архитектонско урбанистички проект

ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на годишната програма за изработка на плановите, општината (нарачателот на планот) склучува договор со овластена организација за изработка на урбанистички планови. Со договорот се утврдува содржината на планот (програма), роковите за изработка,

начинот на плаќање и други права и обврски на нарачателот и изработувачот на планот.

Финансирањето на урбанистичките планови се планира да се обезбеди со:

- Средства од надомест за уредување на градежно земјиште
- Средства од надомест за уредување на градежно земјиште и од самофинансирање на од заинтересирани правни и физички лица
- Самофинансирање од правни и физички лица
- Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој
- Средства од утврдување на правен статус на бесправни градби
- Буџет на Општина Новаци и други извори

За 2019 година се предлага изработка на следните планови:

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Урбанистичко планска документација за изградба на автокамп
2. Урбанистичко планска документација за изградба на туристичка развојна зона

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ЛУПД за изградба на Индустриска зона со намена Г2 – лесна и загадувачка индустрија на дел од КП 1394/1 КО Новаци, с. Новаци
2. ЛУПД за изградба на намена ДЗ – спорт и рекреација на КП 486 и дел од КП 487 КО Скочивир
3. Локална урбанистичка планска документација (со намена А1 – домување во станбени куќи, на дел од КП

2876/3 КО Градешница, Општина Новаци (согласно член 46 став 3 од ЗПУП

4. **ЛУПД со намена Е2 - комунална супраструктура за изградба на биогазна централа на КП 222/37 КО Добромири, со моќност до 1 MW, Општина Новаци**
5. ЛУПД со намена Е2 – комунална супраструктура за изградба на фотоволтаична централа до 1MW на КП 685/2 КО Новаци, Општина Новаци
6. **ЛУПД со намена Е2 - комунална супраструктура за изградба на биогазна централа на КП 222/38 КО Добромири, Општина Новаци**

ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Проект за инфраструктура за изградба на цевковод за водоснабдување на с. Живојно и с. Добровени
2. Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. Добромири
3. Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. Рибарци
4. Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за с. Гермијан
5. Проект за инфраструктура за изградба на фекална канализација за село Бач
6. Проект за инфраструктура за изградба на систем за наводнување со придружни објекти на река Елешка, КО Гермијан, Општина Новаци
7. Проект за инфраструктура за изведба на сообраќаен приклучок на улица дел од регионалниот пат Р 1311, КО Новаци, со цел да се дефинира сообраќајниот пристап до парцелата.
8. Проект за инфраструктура за изградба на локален пат рег. пат Р511 – крстосница с. Старавина – с. Будимирци до манастир Св. Атанас.
9. Проект за инфраструктура за изградба на локален пат врска ОП 102 с. Тепавци

10. Проект за инфраструктура за изградба на локален пат ОП 114 врска крстосница с. Старавина - Р-1311 до с. Будимирци.
11. Проект за инфраструктура за изградба на дел од улична мрежа во должина од 1200м, на потегот Пошта – Златен клас – X канал.

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

1, АУП за формирање на градежни парцели со намена Г2 за изградба на фабрика за производство на ЦО2, минерална вода и екстракти од треви и билки за КП бр.876 и КП бр.877/4 КО Новаци, согласно УПВНМ за фабрика за производство на на ЦО2 и екстракти од треви билки за градежна парцела бр.1, Општина Новаци

2, АУП за формирање на градежна парцела на дел од КП 1394/1 КО Новаци за намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, согласно Општ акт за с.Новаци (Одлука бр.07-838/15 од 27.10.2014), Општина Новаци, (опфат 1-3 ха)

3, АУП за формирање на градежни парцели на дел од КП 1394/1 и др. КО Новаци за намена Г2-лесна и загадувачка индустрија, согласно ЛУПД за изградба на индустриска зона со намена Г2 – лесна и загадувачка индустрија КО Новаци вон г.р. дел од КП 1394/1, КП 1394/2, КП 1394/3, КП 1394/4, КП 1394/5, КП 1394/6, КП 1394/7 и КП 1394/8, Општина Новаци (опфат приближно 16ха),

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

1. УПС за село Новаци
2. УПС за село Гермијан

3. УПС за село Живојно
4. УПС за село Рибарци
5. УПС за село Градешница
6. УПС за село Будимирци

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Пред склучување на договорот со изготвувачот на планот, потребно е да му се достави Проектна програма која ќе ги содржи сите програмски насоки, потреби и функции, кои планот треба да ги содржи. Ова е со цел да се добијат квалитетни планови, истовремено и планови кои несметано ќе се реализираат. Цената на плановите се пресметува по хектар од испланираната површина, по договор со правниот субјект Ђ фирмата регистрирана за изработка на урбанистички планови, по пат на јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки.


Во зависност од потребите, оваа програма може да се изменува и дополнува, со претходна согласност на Советот на Општина Новаци.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на Општина Новаци.

Бр.14-712/6
22.08.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
НаумчеСмилевски

=====



Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за прифаќање на домаќин(општина Новаци) на верскиот празник Мала Богородица во Манастир Рождество на Св.Богородица с.Новаци, и обезбедување на финансиски средства за организирање на овој верски празник

1. Објавувам Одлука за прифаќање на домаќин(општина Новаци) на верскиот празник Мала Богородица во Манастир Рождество на Св.Богородица с.Новаци, и обезбедување на финансиски средства за организирање на овој верски празник, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-732/4 Општина Новаци
26.08.2019 год. Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр.5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за прифаќање на домаќин(општина Новаци) на верскиот празник Мала Богородица во Манастир Рождество на Св.Богородица с.Новаци, и обезбедување на финансиски

средства за организирање на овој верски празник..

Член 1

СЕ ПРИФАЌА Општина Новаци да биди домаќин на верскиот празник Мала Богородица во Манастир Рождество на Св.Богородица с.Новаци, на ден 20. и 21.09.2019 година.

Општина Новаци ќе обезбеди финансиски средства за организирање на овој верски празник.

Составен дел на одлуката е Барање бр.08-715/1 од 21.08.2019 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Средствата ќе се исплаќаат по достава на фактури.

Член 3

Средствата да се префрлат на име: Манастир Рождество на Св.Богородица с.Новаци

На жиро сметка:

Депонент:

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,“).

Бр.14-712/7 Совет на општина Новаци
22.08.2019 год. Претседател
Наумче Смилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна заедница с.Арматуш

1. Објавувам Одлука за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна заедница с.Арматуш, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,“.

Бр.08-732/5
26.08.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување набавка на градежни матерјали за потребите на Месна заедница с.Арматуш

Член 1

СЕ ОДОБРУВА набавка на градежни матерјали за потребите на МЗ с.Арматуш, за санирање на селскиот водовод(1000м плстично црево Ф-3/4 и 4 спојки Ф-63).

Составен дел на Одлуката е Барањето бр.03-716/1 од 21.08.2019 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Член 3

Градежните матерјали да се набават во согласност со Законот за јавни набавки.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,“).

Бр.14-712/8 Совет на општина Новаци
22.08.2019 год. Претседател
 НаумчеСмилевски

=====

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М., бр.5/02) и член 68 од Статутот на Општина Новаци, бр.07/2019, донесувам

ЗАКЛУЧОК

За објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Николче Јовановски с.Новаци

1. Објавувам Одлука за доделување на еднократна парична помош на Николче Јовановски с.Новаци, донесена на седница на Совет на општина Новаци, одржана на 22.08.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Новаци,„

Бр.08-732/6
26.08.2019 год.

Општина Новаци
Градоначалник
Љубе Кузманоски

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ., бр5/02), во согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 од Статутот на општина Новаци („Службен гласник на општина Новаци, бр.07/2019),

Советот на Општина Новаци на седницата одржана на ден 22.08.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување на еднократна парична помош на Николче Јовановски с.Новаци

Член 1

На Николче Јовановски с.Новаци, му се доделува еднократна парична помош во износ од **20.000,00** денари-бруто износ, за трошоци за лекување .

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2019 година.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име:
Николче Јовановски,

На Трансакциона
сметка:200001761076702
Депонент Стопанска Банка АД Скопје

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,„).

Бр.14-712/9
22.08.2019 год.

Совет на општина Новаци
Претседател
Наумче Смилевски

=====

С О Д Р Ж И Н А

Страна

- 1.Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за престојување на преставници од општина Новаци во Република Турција
- 2.Заклучок за објавување Одлука за усвојување на Годишна Програма на ООУ „Славко Лумбарковски,, Новаци за учебната 2019/2020 година
- 3.Заклучок за објавување Измени и Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Новаци за 2019година -
- 4.Заклучок за објавување Одлука за прифаќање на домаќин(општина Новаци) на верскиот празник Мала Богородица во Манастир Рождество на Св.Богородица с.Новаци , и обезбедување на финансиски средства за организирање на овој верски празник..
- 5.Заклучок за објавување Одлука за одобрување набавка на градежни материјали за потребите на Месна заедница с.Арматуш
- 6.Заклучок за објавување Одлука за доделување на еднократна парична помош на Николче Јовановски с.Новаци

Издавач: Совет на општина Новаци:

Редакција:

Ангелевски Стевче-одговорен уредник

Редакциски одбор:

Момоковски Ристе

Јовановска Летка

Печати: Совет на општина Новаци

Тираж: 20 примероци